

И СЕ СМЕЕ ЛИ НА МЕРИЛ СТРИП НОВ ОСКАР?

Не е секојдневие дури четири добитници на престижната награда Оскар да се најдат во ист филм. Тоа се случува оваа година во комедијата „[Рокерка](#)“ која ни пристигнува во четврток. Станува збор за најновото филмско остварување на режисерот Џонатан Деми кој е снимен по сценарио на Диабло Коди, а главни улоги им припаѓаат на Мерил Стрип и Кевин Клајн.

Мерил Стрип ја толкува Рики – рокерка која одамна се одрекува од се како би го остварила својот сон за рокерска слава. Таа се враќа дома како би ги поправила своите односи со сопственото семејство. Кевин Клајн го глуми нејзиниот поранешен сопруг, а во останатите улоги се појавува и Мејми Гамер како нејзината ќерка (воедно и вистинска ќерка на Мерил), и Рик спрингфилд како челн на бендот Флеш, кој е бескрајно заљубен во Рики.

Иако до сега е номинирана дури 19 пати за наградата Оскар, поради нетипичната улога и фактот дека речиси во секој филм во кој ќе се појави одлично се носи со улогата, се очекува Мерил Стрип и за овој филм да се најде во тесниот круг на актери кои се претенденти за престижната филмска награда.

Следната генерација на Гризволдови повторно на одмор! Њулајн Синема во новиот филм „[Летување – нова генерација](#)“ со Ед Хелмс и Кристина Апелгејт во главните улоги, не води низ новата несреќна авантура на семејството. Филмот е под режисерската палка на Џонатан Голстејн и Џон Франциско Дејл. Следејќи ги стапките на својот татко и надевајќи се на посебно зближување со семејството, Расти Грисволд подготвува изненадување за својата жена Деби и нивните синови, водејќи ги на патување до омиления семеен забавен парк Воли Врл. Што би можело да тргне на лошо?

Од режисерот на филмот „Цитадела“ и продуцентот на филмовите „Паранормална активност“ и „Астрална подмолност“ пристигнува хоророт на годината! „[Злокобен 2](#)“ е морничаво продолжение на култниот филм од 2012 г. По шокантните случувања од првиот дел, злиот дух Багул продолжува да бара жртви и тероризира семејства.

По шокантните случувања од првиот дел, Кортни (Шанин Сосамон) ги одведува деветгодишните близнаци Дилан и Зак Колинс (во вистинскиот живот Роберт и Дартаниан Слоан) на селскиот имот во Илиноис. Имотот е доволно изолиран и шансите да ги пронајде Клинт (Ли Коко), сопругот на Кротни, се минимални. Заштитнички настроената мајка на близнаците не е ни свесна дека се наоѓаат во рурална куќа во која од ден во ден ги следи злиот дух Багул...

Поранешниот заменик на шерифот (Џејмс Рансон) сега е приватен детектив кој заминува во Илиноис со намера да ја спали куќата и на тој начин да му стави крај на ланецот на смртта на Багул. На имотот ги затекнува Кортни и близнаците кои истовремено се во опасност од Клинт и Багул. Духови на деца и Багул веќе почнуваат да го опседнуваат Дилан со вознемирувачки домашни филмови... Актерската постава ја сочинуваат Шанин Сосамон, Џејмс Рансон, Роберт и Дартанијан Слоан кои толкуваат ликови фатени во ноќна мора. „Злокобен 2“ премиерно беше прикажан минатиот викенд во Америка каде што имаше одлично отворање со преку 10 милиони долари.

Овој четврток ни пристигнува и анимираниот филм „[Жапчето Рибит](#)“.

Едно фантастично патување понекогаш започнува со еден сосема мал “хоп”. Рибит е жаба со криза на идентитетот. За разлика од жабите, тој го мрази подрипнувашето и има силна аверзија кон водата. Чувствувајќи се неприлагоден, тој е полн со прашања за неговиот живот ... и така заедно со неговиот најдобар пријател, летачката верверица, тој тргнува на интроспективно патување во потрага по вистината и на неговото вистинско место во овој свет. Меѓу воодушевувачките пејсажи на амазонските дождовни шуми, тие напредуваат во нивната потрага по одговорот на мистериите на животот ... наидувајќи на духовити и шаренолики пријатели и непријатели по патот. Кога Рибит е случајно хипнотизиран настанува вистинска конфузија. Дали Рибит е човечки принц заробен во тело на жабата ... или е тој само збунет, шарен, жител на џунглата?

КИНО ПРОГРАМА ОД 03.09 ДО 09.09.2015

Рокерка (Ricki and the Flash)

секој ден: 16:30, 19:30, 20:45, 21:45

Летување – Нова генерација (Vacation)

секој ден: 18:15, 20:20, 21:30, 22:20

Злокобен 2 (Sinister 2)

секој ден: 18:30, 21:00, 23:00

Хитмен: Агент 47 (Agent 47)

работни денови: 16:00, 18:00, 20:00, 21:15,
22:00, 22:45
викенд: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:15,
22:00, 22:45

Ние сме ти пријатели (We Are Your Friends)

секој ден: 15:10, 19:15

Шифра Вујче (The Man from U.N.C.L.E.)

секој ден: 17:45, 20:10, 22:30

Апсолутно сè (Absolutely Anything)

секој ден: 16:45

Фантастичната четворка (Fantastic Four)

викенд: 13:00

**Невозможна мисија: Одметници (Mission:
Impossible Rogue Nation)**

секој ден: 17:15, 19:45, 22:10

Пиксели 3D (Pixels 3D)

секој ден: 16:15

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

Жапчето Рибит (Ribbit)

работни денови: 15:40, 17:30
викенд: 11:40, 13:40, 15:40, 17:30

**Змејско гнездо: Зората на воинот (синх.) 3D
(Dragon Nest: Warriors' Dawn 3D)**

викенд: 11:00, 12:40, 14:40

**Мун: Чувар на месечината 3D (Mune, le
Gardien de la Lune 3D)**

викенд: 12:20, 14:20

Мињони 3D (The Minions 3D)

работни денови: 15:20, 17:00, 18:45
викенд: 11:20, 13:20, 15:20, 17:00, 18:45

BACK 2 SCHOOL кампања

**Свончица и самовилата Гусарка (The Pirate
Fairy)**

петок: 17:00
вторник: 15:00

**Свончица и чудовиштето од Недојдија
(Tinkerbell: Legend of the Neverbeast)**

недела: 15:00
среда: 15:00

**Авиони: небесни пожарникари 3D (Planes:
Fire and Rescue 3D)**

петок: 15:00
понеделник: 15:00

Во шумата (Into the Woods)

петок, среда: 19:00

Господарка на злото (Malleficent)

сабота: 19:00
недела, среда: 17:00

Екипа за 6 3D (Big Hero 6 3D)

четврток: 15:00
понеделник: 17:00

Мапетите во бегство (Muppets Most Wanted)

четврток: 19:00
сабота: 15:00

Опаку наопаку (Insideout)

четврток, сабота: 17:00
вторник: 15:00

Пепелашка (Cinderella)

недела, вторник: 19:00

Утреземја: Светот потаму (Tomorrowland)

понеделник: 19:00

*Киното го задржува правото за промена на кино програмата без претходна најава.